

Финансиски извештаи

Фонд за осигурување на депозити

31 декември 2019 година

## Содржина

	<b>Страна</b>
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7

Finansiski izveštai  
31 dekemvri 2019 godina

## Извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	За годината што завршува на	
		31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Приходи од камата		145,819	243,335
		<b>145,819</b>	<b>243,335</b>
Трошоци за вработените		(9,219)	(8,872)
Депрецијација и амортизација		(1,595)	(1,611)
Останати оперативни расходи		(4,300)	(3,921)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>130,705</b>	<b>228,931</b>
Данок на добивка		(13,112)	(22,898)
<b>Добивка за годината</b>		<b>117,593</b>	<b>206,033</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>117,593</b>	<b>206,033</b>

Finansiski izveštai  
31 dekemври 2019 година

## Извештај за финансиската состојба

Белешка	На 31 декември 2019 000 мкд	На 31 декември 2018 000 мкд
<b>Средства</b>		
<b>Нетековни средства</b>		
Недвижности и опрема	20,920	21,776
Нематеријални средства	212	443
	<b>21,132</b>	<b>22,219</b>
<b>Тековни средства</b>		
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,167,925	16,316,459
Парични средства и парични еквиваленти	213,917	276,313
Останати побарувања	9	24
Побарувања за данок на добивка	8,734	7,113
	<b>17,390,585</b>	<b>16,599,885</b>
<b>Вкупно средства</b>	<b>17,411,717</b>	<b>16,622,128</b>
<b>Капитал</b>		
Уплатен капитал	10,300	10,300
Фонд за сигурност	17,283,727	16,405,687
Нераспределена добивка за годината	117,593	206,033
	<b>17,411,620</b>	<b>16,622,020</b>
<b>Обврски</b>		
<b>Краткорочни обврски</b>		
Останати обврски	97	108
	<b>97</b>	<b>108</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>	<b>17,411,717</b>	<b>16,622,128</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 25 февруари 2020 година и потпишани во негово име од:

  
Борче Хапиев  
Директор

  
Драги Полевски  
Сметководител

Finansiski izveštai  
31 dekemври 2019 година

## Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал 000 мкд	Фонд за сигурност 000 мкд	Нераспределена добивка за годината 000 мкд	Вкупно 000 мкд
<b>На 01 јануари 2019</b>	<b>10,300</b>	<b>16,405,687</b>	<b>206,033</b>	<b>16,622,020</b>
Пресметана и наплатена техничка премија		672,932		672,932
Поврат на средства за предходно платено обештетување	-	-	-	-
Обештетување на штедачите	-	(925)	-	(925)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	-	-	-
Пренос во фонд за сигурност	-	206,033	(206,033)	-
<b>Трансакции со основачот</b>	<b>10,300</b>	<b>17,283,727</b>	<b>-</b>	<b>17,294,027</b>
Добивка за годината	-	-	117,593	117,593
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117,593</b>	<b>117,593</b>
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>10,300</b>	<b>17,283,727</b>	<b>117,593</b>	<b>17,411,620</b>
<b>На 01 јануари 2018</b>	<b>10,300</b>	<b>15,500,582</b>	<b>289,609</b>	<b>15,800,491</b>
Пресметана и наплатена техничка премија	-	616,980	-	616,980
Поврат на средства за предходно платено обештетување	-	7	-	7
Обештетување на штедачите	-	(1,499)	-	(1,499)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	8	-	8
Пренос во фонд за сигурност	-	289,609	(289,609)	-
<b>Трансакции со основачот</b>	<b>10,300</b>	<b>16,405,687</b>	<b>-</b>	<b>16,415,987</b>
Добивка за годината	-	-	206,033	206,033
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206,033</b>	<b>206,033</b>
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>10,300</b>	<b>16,405,687</b>	<b>206,033</b>	<b>16,622,020</b>

Finansiski izveštai  
31 dekemvri 2019 godina

## Извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка пред оданочување		130,705	228,931
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација		1,595	1,611
Приходи од камата		(145,819)	(243,335)
		<b>(13,519)</b>	<b>(12,793)</b>
<i>Промену во оперативните средства и обврски</i>			
Наплатени премии за осигурување		672,932	616,980
Поврат на средства за предходно платено обештетување		-	7
Платено обештетување во тековната година		(925)	(1,499)
Останати средства		15	29
Останати обврски		(11)	(117)
		<b>658,492</b>	<b>602,607</b>
Прилив по камати		145,819	243,403
Платен данок од добивка		(14,733)	(34,185)
<b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>		<b>789,578</b>	<b>811,825</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности и опрема и нематеријални средства		(508)	-
Купување на државни записи		(17,372,117)	(17,699,894)
Приливи од доспевање на државни записи		16,520,651	16,995,442
<b>Нето паричен тек (употребен во) инвестициони активности</b>		<b>(851,974)</b>	<b>(704,452)</b>
<b>Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти</b>		<b>(62,396)</b>	<b>107,373</b>
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот		276,313	168,940
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот</b>		<b>213,917</b>	<b>276,313</b>

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1 Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст “Фондот”) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015 и 27/2016). Врз основа на Одлука донесена на ден 26 јуни, 2014 година бр. 02-176/1 од страна на Управниот одбор на Фондот, во Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14 и 102/14) во насловот зборот “Скопје” се брише. Основач на Фондот е Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2019 година изнесува 11 лица (2018: 9 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица, депозити врзани за парични картички издадени од банки основани во Република Северна Македонија и девизни приливи на физички лица. Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата може да ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија и од Народна банка на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

## Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol'uva)

## Општи информации (продолжува)

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на конечното решение на гувернерот на НБРСМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ ја претставува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечното решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Доколку, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

- дополнителни уплати од банките, филијалите на странските банки и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во месецот кој му предходи на месецот во кој гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија го донел решението за укинување на дозвола за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница;
- задолжување во земјата и странство;
- позајмици од Буџетот на Република Северна Македонија.

Доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити на физички лица, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.



## Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)

**Општи информации (продолжува)**

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРСМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на настанувањето на ризичниот настан. Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

**2 Сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Фондот.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

## 2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2019	31 декември 2018
1 ЕУР	61.4856	61.4950

## 2.3 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

## 2.4 Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

## 2.5 Расходи од надомести и провизии

Расходите од надомести и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

## **2.6 Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

### ***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот на датумот на известување се состојат од останати побарувања и парични средства и паричните еквиваленти.

### ***Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби***

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

### ***Финансиски средства расположливи за продажба***

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

### ***Финансиски средства кои се чуваат до доспевање***

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 12 месеци.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol'uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol'uva)

#### **Финансиски средства (продолжува)**

##### ***Иницијално признавање и депризнавање***

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмвачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

##### ***Последователно мерење***

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

#### Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

### 2.7 Оштетување на финансиските средства

#### *Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

### 2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4 до 5 години
Возила	4 години

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во тековните добивки во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

#### Недвижност и опрема (продолжува)

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Истите се вклучуваат во тековните добивки или загуби во периодот кога настануваат.

### 2.9 Нематеријални средства

Нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на правопрпорционалната метода во период од 4 години. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

### 2.10 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на депрецијација и амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

### 2.11 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

### 2.12 Премија за осигурување на депозитите

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на Управен Одбор бр.02-381 на седницата одржана на ден 07 ноември 2017 година премиската стапка во висина од 0,5% на годишно ниво (до 31 октомври 2017 година) е намалена на 0,25 % на годишно ниво (од 01 ноември 2017 година) и истата важи од тогаш до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

### **2.13 Уплатен капитал и нераспределена добивка**

#### **Уплатен капитал**

Капиталот на сопственикот ја претставува објективната вредност на уплатените средства.

#### **Нераспределена добивка**

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година и
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Северна Македонија.

### **2.14 Фонд за сигурност**

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години.

### **2.15 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

#### **Обврски за штети и останати обврски**

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измерени, откажани или истечени.

### **2.16 Надомести за вработените**

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавачи во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Фондот не врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

### 2.17 Данок на добивка

#### *Тековен и одложен данок на добивка*

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

#### *Тековен данок на добивка*

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат фондот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

### 2.18 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

### 2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Фондот со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

### 2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Фондот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на



Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

#### 3.1 Ризик при управување со капитал

Фондот управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет .

Структурата на капиталот на Фондот се состои од уплатен капитал, фондот за сигурност и нераспределената добивка за годината.

#### 3.2 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, средствата со кои располага, Фондот се пласирани во должнички хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба како што следи:

	2019	(000 мкд) 2018
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност		
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,167,925	16,316,459
Парични средства и парични еквиваленти	213,917	276,313
Останати побарувања	9	24
	<b>17,381,851</b>	<b>16,592,796</b>

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol' uva)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

#### *Валутен ризик*

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што сите средства на Фондот се во денари.

#### *Каматен ризик*

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматносните средства и каматносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Фондот нема каматносни обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРСМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата се со фиксна каматна стапка и имаат рок на доспевање од 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

### 3.4 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРСМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 99% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обесштетување на штедачите.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

	Тековни 1 до 12 месеци (000 мкд)	1 до 5 години (000 мкд)	Не тековни Над 5 години (000 мкд)
31 декември 2019			
Останати обврски	97	-	-
	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31 декември 2018			
Останати обврски	108	-	-
	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2019	2018	2019	2018
<b>Финансиски средства</b>				
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,167,925	16,316,459	17,167,925	16,316,459
Парични средства и парични еквиваленти	213,917	276,313	213,917	276,313
Останати побарувања	9	24	9	24
	<b>16,592,796</b>		<b>16,592,796</b>	
<b>Финансиски обврски</b>				
Останати обврски	97	108	97	108
	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>97</b>	<b>108</b>

#### *Вложувања во хартии од вредност*

Објективна вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

#### *Парични средства и еквиваленти*

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

#### *Побарувања по камати и останати побарувања*

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

#### *Обврски за штети и останати обврски*

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

#### 4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

#### *Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање*

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

Bele[ki kon finansiskite izve[ta]i (prodol`uva)

So sostojba na i za godinata [to zavr[uva na 31 dekemvri 2019 godina

(Site iznosi se izrazeni vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)

**5 Финансиски инструменти по категории**

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

**31 декември 2019****Средства според Извештајот за финансиската состојба**

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	17,167,925	-	17,167,925
Останати побарувања	-	9	9
Парични средства и парични еквиваленти	-	213,917	213,917
<b>Вкупно</b>	<b>17,167,925</b>	<b>213,926</b>	<b>17,381,851</b>

**Обврски според Извештајот за финансиската состојба**

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Останати обврски	97	97
<b>Вкупно</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

**31 декември 2018****Средства според Извештајот за финансиската состојба**

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	16,316,459	-	16,316,459
Останати побарувања	-	24	24
Парични средства и парични еквиваленти	-	276,313	276,313
<b>Вкупно</b>	<b>16,316,459</b>	<b>276,337</b>	<b>16,592,796</b>

**Обврски според Извештајот за финансиската состојба**

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети		
Останати обврски	108	108
<b>Вкупно</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

## 6 Приходи од камата

	2019	2018
Државни записи (Белешка 12)	145,797	243,323
Казнена камата по основ на премии за осигурување	22	12
	<b>145,819</b>	<b>243,335</b>

## 7 Трошоци за вработените

	2019	2018
Нето плати	5,910	5,872
Персонален данок и задолжителни придонеси	2,995	2,927
Јубилејни награди	56	26
Отпремнина	-	47
Надомест за закупнина на стан	258	258
	<b>9,219</b>	<b>9,130</b>

## 8 Останати оперативни расходи

	2019	2018
Провизии и надомести	586	692
Надомести на членови на УО	682	693
Трошоци за комуналии	360	370
Трошоци за службени патувања	412	656
Трошоци за професионални услуги и чланарини	513	430
Телекомуникациски трошоци	190	184
Административни и маркетинг трошоци	940	108
Трошоци за возило	117	81
Премии за осигурување	54	53
Трошоци за одржување	232	202
Останато	214	194
	<b>4,300</b>	<b>3,663</b>

## 9 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според даночниот биланс за 2019 и 2018 година е како што следи:

	2019	2018
Добивка пред оданочување	130,705	228,931
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	418	46
<b>Даночна основа</b>	<b>131,123</b>	<b>228,977</b>
Намалување на даночна основа	-	-
<b>Даночна основа по намалувањето</b>	<b>131,123</b>	<b>228,977</b>
Даночна стапка	10%	10%
<b>Данок на добивка</b>	<b>13,112</b>	<b>22,898</b>
Ефективна даночна стапка	10%	10%



## 10 Недвижности и опрема

	Градежни Објекти	Компјутери	Возила	Мебел и опрема	Вкупно
<b>На 01 јануари 2018 година</b>	<b>32,350</b>	<b>2,107</b>	<b>1,814</b>	<b>3,251</b>	<b>39,522</b>
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>32,350</b>	<b>2,107</b>	<b>1,814</b>	<b>3,251</b>	<b>39,522</b>
<b>На 01 јануари 2019 година</b>	<b>32,350</b>	<b>2,107</b>	<b>1,814</b>	<b>3,251</b>	<b>39,522</b>
Набавки во текот на годината	-	429	-	80	509
Расходување				(69)	(69)
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>32,350</b>	<b>2,536</b>	<b>1,814</b>	<b>3,262</b>	<b>39,962</b>
<b>Акумулирана депрецијација</b>					
<b>На 01 јануари 2018 година</b>	<b>10,472</b>	<b>1,901</b>	<b>793</b>	<b>3,200</b>	<b>16,366</b>
Депрецијација за годината	808	104	453	15	1,380
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>11,280</b>	<b>2,005</b>	<b>1,246</b>	<b>3,215</b>	<b>17,746</b>
<b>На 01 јануари 2019 година</b>	<b>11,280</b>	<b>2,005</b>	<b>1,246</b>	<b>3,215</b>	<b>17,746</b>
Депрецијација за годината	809	84	454	18	1,365
Расходување	-	-	-	(69)	(69)
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>12,089</b>	<b>2,089</b>	<b>1,700</b>	<b>3,164</b>	<b>19,042</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>					
<b>На 01 јануари 2018</b>	<b>21,878</b>	<b>206</b>	<b>1,021</b>	<b>51</b>	<b>23,156</b>
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>21,070</b>	<b>102</b>	<b>568</b>	<b>36</b>	<b>21,776</b>
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>20,261</b>	<b>447</b>	<b>114</b>	<b>98</b>	<b>20,920</b>

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

## 11 Нематеријални средства

	Софтвер
<b>На 01 јануари 2018 година</b>	<b>923</b>
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>923</b>
<b>На 01 јануари 2019 година</b>	<b>923</b>
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>923</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>	
<b>На 01 јануари 2018 година</b>	<b>249</b>
Амортизација за годината	231
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>480</b>
<b>На 01 јануари 2019 година</b>	<b>443</b>
Амортизација за годината	231
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>674</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>	
<b>На 01 јануари 2018</b>	<b>674</b>
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>443</b>
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>212</b>

## 12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2019	2018
Краткорочни должнички хартии од вредност		
- Државни записи	17,167,925	16,316,459
	<b>17,167,925</b>	<b>16,316,459</b>

Државните записи, чиј рок на доспевање е дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 0.50% до 0.80% годишно (2018: 0.90% до 1.20% годишно).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2019 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во вкупен износ од 145,797 илјади Денари (2018: 243,323 илјади Денари) (Белешка 6).

## 13 Парични средства и парични еквиваленти

	2019	2018
Тековна сметка во НБРСМ	210,423	275,661
Тековни сметки кај домашни банки	3,486	642
Парични средства во благајна	8	10
	<b>213,917</b>	<b>276,313</b>

За средствата во НБРСМ, Фондот не добива камата.

Тековните сметки кај домашни банки не заработуваат камата (2018: од 0.01%) на годишно ниво. Поврзаниот приход е прикажан како приходи од камата.

## 14 Останати побарувања

	2019	2018
Останати одложени трошоци	9	24
	<b>9</b>	<b>24</b>

## 15 Капитал

### Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Северна Македонија и истиот на 31 декември 2019 година изнесува 10,300 илјади денари (2018: 10,300 илјади денари).

### Фонд за сигурност

На 31 декември 2019 година вложувањата и паричните средства на Фондот изнесуваат 6.12% (2018: 6.29%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и штедилниците во Република Северна Македонија, членки на Фондот.

**Капитал (продолжува)**

**Фонд за сигурност (продолжува)**

Обесптетувањето на штедачите во вкупен износ од 925 илјади денари, извршено во текот на 2019 година, се однесува на обесптетување на штедачите од Македонска Банка Скопје-во ликвидација. Во 2018 обесптетување од 1,499 илјади денари се однесува на штедачите од Македонска банка Скопје-во ликвидација.

**16 Останати обврски**

	2019	2018
Обврски кон добавувачи	97	108
	<b>97</b>	<b>108</b>

**17 Трансакции со поврзани субјекти**

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Северна Македонија. Управниот одбор функционира со пет члена (2018: пет члена). Именувани од Владата на Република Северна Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРСМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година:

	2019	2018
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 12)	17,167,925	16,316,459
Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 13)	210,423	275,661
Приходи од камати (Белешка 6)	145,797	243,323
Расходи по провизии и надомести	25	28

**Трансакции со поврзани страни (продолжува)**

*Трансакции со клучниот раководен кадар*

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

	2019	2018
Надомести за органите на управување	1,475	1,441
	<b>1,475</b>	<b>1,441</b>

**18 Неизвесни превземени обврски**

*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Фондот редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Фондот кои би можеле да се појават во иднина.

*Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Фондот подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Фондот и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

*Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

**19 Настани по датумот на известување**

По 31 декември 2019 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.